



**"Над сите поделби,  
над сите класи,  
Бог бестрасен стои,  
Господ над војските.  
Богатиот не го мрази,  
од бедниот не се срами,  
Од силниот не се  
плаши, грешниот го  
вика: пријди!  
Светители за себе од  
секаде врбува:  
Овој што проси,  
оној што царува  
Како црешар што  
избира само цреши  
благ  
Без грижа дал' од  
гранки рапави ил'  
мазни.  
Сè Господ во еден  
венец плете,  
Само кога се душите  
покајни и свети".**

Свети Атанасиј Велики е еден од попознатите христијански оци и се слави на 31 јануари. Целиот негов земен живот бил една страшна борба со зловните клеветници и гонители. Се криел во пустини, во разни куќи, во бунар, во гроб. Бил александриски архиепископ повеќе од четириесет години, но не континуирано, поради отежнатиот живот.

Свети Антониј Велики не живееше на некое познато и истакнато место во светот, туку во непроодните пустини, во нивните длабочини и оттаму се прочу во многу земји во светот. Станал славен поради големите дела и богоугодниот живот - "советник и наставник на најучените луѓе на тоа време".

Пишува:  
акица Живанка ФИЛИПОВСКА



**СВЕТИ АТАНАСИЈ ВЕЛИКИ  
АРХИЕПИСКОП АЛЕКСАНДРИСКИ**

ван и од многу епископи. Свети Атанасиј Велики присуствувал на Првиот вселенски собор, кој се одржал во Ни-

говото прво прогонство било од 335 до 337 година. Бил прогонет во местото Трир, во Галија. Неговото второ прогон-

"Vo ovaа mo{ne lucidna misla Sveti Antonij Veliki ni go otkriva potencijalot na -ove-kiot um, takov kakov {to vo svojata prvorodna ubavina od Boga be{e sozdaden". (Vladika Metodij Zlatanov, Obrazuvawe na umot)

Свети Атанасиј Велики е еден од најпознатите христијански Оци и луѓе во историјата на светот. Се слави на 31 јануари. Св. Атанасиј Велики, Александриски архиепископ, роден е во Александрија, кој тогаш бил еден од главните центри за образование. Потекнува од набожни родители. Ги изучил сите светски науки, а ревностно го изучил и Светото Писмо, под раководство на големи наставници. Главен духовен татко му бил Свети Антониј Велики. Речиси цел живот бил прогонуван од еретичите. Бил прогонуван од царевите: Констанције, Јулијан и Валент, а бил прогону-

кеја во 325 година. На овој Собор бил усвоен и Символот на верата, кој тој го напишал. Со тоа ја формулирал најголемата вистина. Бил главен заштитник на православието во борбата против еретикот Арија, богомудро го победил еретичкото учење на Арија и пред сите докажал дека тоа учење е антихристијанско и претставува сатанизам. Целиот негов земен живот бил една страшна борба со зловните клеветници и гонители. Се криел во пустини, во разни куќи, во бунар, во гроб. Бил александриски архиепископ повеќе од четириесет години, но не континуирано, поради отежнатиот живот. Не-

ство било од 339 до 346 година, додека неговото трето прогонство било од 356 до 362 година, кога се криел кај една Божја слугинка, сè до смртта на цар Констанције. Св. Атанасиј Велики по четврти пат бил прогонет од 362 до 363 година и во 373 година го испуштил својот дух, напуштајќи го зловниот свет, од кој толку многу страдал, преселувајќи се во Небесното Царство, со сета своја неизмерна љубов во Христа. На ден 15.5. се празнува Пренесувањето на неговите свети мошти и чудата од нив.

Св. Антониј е роден околу 250 година во селото Кома близу Хераклеа, во Египет.

# "НАДЕЖТА ПОЛАГАЈТЕ ЈА ВО ИСУС ХРИСТОС"

Младоста до 20 години ја поминал во Александрија. Кога му починале родителите, го раздал богатството на сиромаси и заминал да се подвизува во близина на своето

нивните подвизи и доблести и самиот се трудел да ги достигне. Така, како што вели Св. Атанасиј Велики, слично на мудрата пчела од сите страни собирал духовен мед, ста-

жок подвизнички живот, кога го испуштил својот дух на 17 јануари во 365 г. Станал слaven заради големите дела и богоугодниот живот - "советник и наставник на најучените луѓе на тоа време".

Неговото тело по смртта не сакал да биде свечено погребано. Им оставил порака... "Надежта полагајте ја во Исус Христос". Учениците ја извршиле неговата заповед. Го погребале онака како што тој сакал.

Светите мошти на преп. Антониј се откриени и пренесени во Александрија, во 561 г., при византискиот цар Јустинијан (527-567 г.). Подоцна, кога Сарацените го зазеле Египет, биле пренесени во Цариград, околу 635 г., од каде околу 980 г. биле пренесени во диецезата Виенска (во Галија, денешна Франција), а во 1491 г. биле пренесени во Арч (главен град на Прованса, во југоисточна Франција), во црквата на Света Јулијана, каде и сега почиваат.

**Со благослов на Неговото Високо Преосвештенство Митрополит г. Горазд**

**"Зборот е слуга на умот. Она што умот го намислува, тоа и зборот го соопштува. Умот созерцува сè, па и она што е на небото. Него ништо не го помрачува освен гревот. Затоа, на чистиот (ум) ништо не му е несфатливо - токму онака како што ниту на зборот ништо не му е неизречливо".**

"Во оваа мошне луцидна мисла Свети Антониј Велики ни го открива потенцијалот на човечкиот ум, таков каков што во својата првородна убавина од Бога беше создаден". (Владика Методиј Златанов, Образување на умот)

Свети Антониј не живееше на некое познато и истакнато место во светот, туку во непроодните пустини, во нивните длабочини и оттаму се прочу во многу земји во светот. Иако тој не го сакаше тоа и се трудеше да се скрие од сите во пустата гора, "Господ го покажа на сите овој светилник".

Своите браќа-монаси ги известил за својата смрт која Бог му ја открил. Им дал совет да ја чуваат својата душа од нечисти помисли, да ги запазуваат Божјите заповеди и да се угледуваат на светите-



село, а потоа во египетската пустина. Св. Антониј на почетокот од своето подвизништво често ги посетувал пустиножителите, кои живееле со сличен живот. Гледајќи ги

вајќи го во своето срце како во кошница. Осамен, многу години поминал живејќи во гробница надвор од селото, а потоа сè до својата 105 година во пустината водел те-

## Манастир "СИ СВЕТИ" ("СИТЕ СВЕТИИ")

Манастирот "Си Свети" има огромно културно и историско значење, тоа е свето место на многу чуда.



Чудата на манастирот "Си Свети" се бројни за: исцеление, имање пород, одржување во живот, среќа, радост и сл.

[www.sisveti.com.mk](http://www.sisveti.com.mk)